

ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ КОСЕЛ

Наставата во ПУ Косел ќе започнува во 7:40 часот за учениците од предметна настава, во 8:00 часот за учениците од I – III, а во 8:20 за учениците од IV и V одделение.

Предметна настава	I – III	IV –V
1. 7:40 – 8:10	1. 8:00 – 8:30	1. 8:20 – 8:50
2. 8:15 – 8:45	2. 8:35 – 9:05	2. 8:55 – 9:25
Голем одмор 8:45 – 9:05	Голем одмор 9:05 – 9:25	Голем одмор 9:25 – 9:45
3. 9:05 – 9:35	3. 9:25 – 9:55	3. 9:45 – 10:15
4. 9:40 – 10:10	4. 10:00 – 10:30	4. 10:20 – 10:50
5. 10:15 – 10:45	5. 10:35 – 11:05	5. 10:55 – 11:25
6. 10:50 – 12:10	6. 11:10 – 11:40	6. 11:30 – 12:00
7. 12:15 – 12:45		

ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ КУРАТИЦА

I - IX
1. 8:30 – 9:00
2. 9:05 – 9:35
Голем одмор 9:35 – 9:55
3. 9:55 – 10:25
4. 10:30 – 11:00
5. 11:05 – 11:35
6. 11:40 – 12:10
7. 12:15 – 12:45

ПОДРАЧНА ПАРАЛЕЛКА ЛИВОИШТА

I – III
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
Голем одмор 9:05 – 9:25
3. 9:25 – 9:55
4. 10:00 – 10:30
5. 10:35 – 11:05
6. 11:10 – 11:40